

ДО
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА _____

Б А Р А Њ Е

за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)

Од _____ со стан на ул. _____
бр. _____

(име и презиме на таткото/старателот)

во _____ л.к.бр: _____ издадена од
МВР _____

(населено место/општина)

Барам да ми се признае право на родителски додаток за дете :

_____ (име и презиме и година на раѓање за трето дете)

Основ за поднесување на барањето _____
/се наведува кој е основот*/

* Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето

(Оправдани причини поради кои мајката е спречена непосредно да се грижи за детето се во случај на: подолготрајно континуирано болничко лекување на мајката; сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; одземена деловна способност на мајката)

Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот-таткото/старателот:

1. Важечка лична карта од мајката на увид за утврдување на постојано место на живеење на мајката, односно доказ за постојано место на живеење за мајката- центарот го обезбедува по службена должност од Министерство за внатрешни работи, освен во случај мајката да не е жива;
2. Важечка лична карта од таткото односно старателот на увид за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето, (а за татко односно старател за кој од личната карта не може да се утврди дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето, издаден од Министерство за внатрешни работи, односно обезбеден доказ од центарот за социјална работа по службена должност од Министерството за внатрешни работи);
3. Изјава од таткото односно старателот за редоследот на раѓања на децата на мајката, спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на детето, а ако има починато дете се наведува и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето;
4. Доказ дека не му е одземено родителското право на таткото односно старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од надлежниот суд;

3.		//////////							
4.		//////////							

ДГ- Детска градинка, ОУ- Основно училиште

* Во колоната учи за ОУ под „ да“ се внесува соодветната буква А или Б, а под „не“ се внесува буквата В

А. Редовно

Б. Вонредно за лице кое поради болест или повреда вонредно го продолжува образование

В. Лице кое поради степен на попреченост не може да се образува

VI. Податоци за вршени задолжителни вакцинирања:

На трето дете _____

(се внесуваат податоците за вршени, односно примени вакцини)

VII. Податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката во текот на бременоста

Мајката _____ ги

1. има

2. нема

вршено задолжителните здравствени прегледи и контроли во текот на бременоста (се заокружува соодветното).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.

(датум)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса по член 18 точка 22 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08 , 130/08...84/12.23/16)